

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 26

Год. LXIII

Понеделник, 5 март 2007

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
403. Одлука за основање на Анкетна комисија за испитување на поседување прислушни уреди од страна на политички партии.....	2	414. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	9
404. Уредба за Методологија за распределба на наменските дотации во основното образование по општини.....	2	415. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Комисијата за информатичка технологија.....	9
405. Одлука за основање на Технолошко индустриска развојна зона Скопје...	7	416. Програма за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2007 година.....	9
406. Одлука за давање согласност за отворање на Конзулат на Република Србија во Република Македонија, со седиште во Битола.....	7	417. Програма за изработка на просторни планови во Република Македонија во 2007 година.....	23
407. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на движни ствари - моторни возила.....	7	418. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	23
408. Одлука за давање согласност на Годишната програма и Финансискиот план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2007 година	8	419. Правилник за престанување на важење на Правилникот за бројот и составот на членовите на екипаж на воздухоплов.....	23
409. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ Скопје.....	8	420. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	23
410. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија...	8	421. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	24
411. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица – Железара - Скопје.....	8	Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	
412. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....	8	36. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во “Макпетрол“ А.Д. Скопје.....	25
413. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈУ Национален парк, Пелистер – Битола-претставник на општината Битола.....	9	37. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во АД ЕСМ ХЕЦ-Зрновци, Подружница “Електродистрибуција“ Кочани.....	26

	Стр.		Стр.
38. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во "БА-ЛЕКС" ДОО Штип.....	26	40. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во "Мимас Транс" Радовиш.....	27
39. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во „Карго Андонов Таско и др.“ ЈТД Радовиш.....	26	41. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	27
		Огласен дел	1-36

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 403.

Врз основа на член 76 ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 2007 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОСЕДУВАЊЕ ПРИСЛУШНИ УРЕДИ ОД СТРАНА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Член 1

Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за испитување на поседување прислушни уреди од страна на политички партии.

Член 2

Во испитувањето на поседување на прислушни уреди од страна на политички партии, Анкетната комисија ќе соработува со Владата на Република Македонија, министерствата, Јавното обвинителство и другите надлежни органи што можат да придонесат за утврдување на состојбите.

Член 3

Анкетната комисија се состои од претседател и шест члена (по еден претставник од секоја пратеничка група), кои ги предлага Комисијата за прашања на изборите и именувањата.

Член 4

Врз основа на наодите, Анкетната комисија ќе изготви и на Собранието на Република Македонија ќе му поднесе извештај во рок од четири месеца од денот на основањето на Комисијата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07- 999/1 1 март 2007 година Скопје	Претседател на Собранието на Република Македонија, Љубиша Георгиевски, с.р.
---	---

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 404.

Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04 и 96/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.02.2007 година, донесе

У Р Е Д Б А ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НА- МЕНСКИТЕ ДОТАЦИИ ВО ОСНОВНОТО ОБРА- ЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за распределба на наменските дотации за основното образование по општини, за период од 1 јануари до 31 декември 2007 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2007 година за периодот од 1 јануари до 31 декември во раздел 160.01, Програма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, на ставка 442, се утврдени наменските дотации за дејноста основно образование и тоа:

- потставка 442210- тековно одржување во дејноста основно образование во износ од 613.000.000,00 денари; и
- потставка 442240- превоз на ученици од основното образование во износ од 230.000.000,00 денари.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба наменски се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06 и 70/06).

Член 4

Распределба на средствата од наменската дотација за тековно одржување во основно образование е според формулата:

$$НДо = O + C \times [Y_o + (a \times Y) + (b \times Y_o) + (v \times Y_o)]$$

$$ВНД = \sum НДо \text{ каде } o=1,2,\dots,83$$

$$ПУ = Y + (a \times Y) + (b \times Y) + (v \times Y) = \sum ПУ_o$$

$$C = [ВНД - (83 \times O)] / ПУ$$

$$НДо = O + C \times ПУ_o$$

$$ПУ_o = Y_o + (a \times Y_o) + (b \times Y_o) + (v \times Y_o)$$

ВНД - Вкупна наменска дотација за основно образование

Y - Вкупно ученици во основно образование во Република Македонија

НДо - Наменска дотација за општина

ПУ - Број на пондерирани ученици во Република Македонија

a - Пондер за густина на население под 25 жители на км²

b - Пондер за густина на население од 25 до 40 жители на км²

v - Пондер за густина на население од 40 до 70 жители на км²

O - Основна сума по општина

C - Стандард (износ) по ученик

ПУ_o - Пондерирани број на ученици во општината

Y_o - Број на ученици во општината

Во распределбата за 2007 година ќе се користат прагови и тоа долен праг од 130% и горен праг од 149.86%, со што општините ќе добијат најмалку 130% и најмногу 149.86% од износот на наменската дотација за 2006 година за тековно одржување.

Член 5

Распределба на средствата од наменската дотација за превоз на ученици е според формулата:

$$\text{НДПо} = \text{Сп} \times \text{По}$$

$$\text{ВНДП} = \sum \text{НДПо каде } o = 1, 2, \dots, 83$$

$$\text{П} = \sum (\text{Уп} \times \text{К}) = \sum \text{По}$$

$$\text{Сп} = \text{ВНДП} / \text{П}$$

$$\text{По} = \sum (\text{Упо} \times \text{Ко})$$

ВНДП - Вкупна наменска дотација за превоз на ученици

П - Поени за превоз во Република Македонија

Уп - Број на ученици кои се превезуваат

К - Број на километри во еден правец

НДПо - Наменска дотација за превоз на ученици за општина

Сп - Стандард (износ) за превоз

По - Поени за превоз на општината

Упо - Број на превезени ученици во општината

Ко - Број на километри во еден правец во општината

Член 6

Средствата определени како наменски дотации се користат за работа на основните училишта и тоа за: стоки и други услуги (комуналии, греење, електрична енергија, комуникации и транспорт, канцелариски материјали, алат и ситен инвентар, средства за одржување хигиена, весници

и списанија, тековно одржување, други договорни услуги, други оперативни расходи, исхрана и сместување на ученици во ученички интернати и дом-семејство).

Член 7

Распределбата на средствата од наменски дотации, по општините, ќе се врши преку Министерството за образование и наука, според прегледите 1 и 2 што се составен дел на оваа уредба.

Член 8

Средствата за наменски дотации за основните училишта ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари до 31 декември 2007 година.

Бр. 19-376/1
27 февруари 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

Преглед бр.1 Основно образование (тековно одржување)

Вкупна НД	613.000.000
Основна сума (О)	500.000
стандард по ученик (С)	2.244,74
пондер а (до 25 жители)	0,60
пондер б (25-40)	0,40
пондер в (40-70)	0,20
долен праг	130,00%
горен праг	149,86%

	Општина	Ученици	Густина на населеност (жители на км2)	Пондер ирани ученици (Пуо)	НДо 2006	износ на НД 2007 без прагови	Износ на НДо 2007 со прагови	%
1	Штип	4.529	82	4.529	8.510.650	10.666.443	11.063.845	130,00%
2	Шуто Оризари	4.228	2.940	4.228	5.793.760	9.990.775	8.682.738	149,86%
3	Горче Петров	3.530	624	3.530	6.258.260	8.423.944	134.61%	
4	Чашка	1.133	9	1.813	2.208.080	4.569.271	3.309.108	149,86%
5	Чаир	8.506	18.507	8.506	18.559.680	19.593.787	24.127.584	130,00%
6	Чешиново-Облешево	692	57	830	1.259.500	2.364.035	1.887.532	149,86%
7	Чучер - Сандево	906	35	1.268	2.484.240	3.347.233	3.347.233	134,74%
8	Желино	3.979	121	3.979	4.546.510	9.431.834	6.813.564	149,86%
9	Аеродром	5.669	3.521	5.669	13.428.930	13.225.450	17.457.609	130,00%
10	Арачиново	2.426	371	2.426	2.396.920	5.945.748	3.592.111	149,86%
11	Берово	1.247	23	1.993	3.687.400	4.978.712	4.978.712	135,02%
12	Битола	9.150	121	9.150	17.967.230	21.039.402	23.357.399	130,00%
13	Богданци	765	76	765	2.002.940	2.217.229	2.603.822	130,00%
14	Боговиње	4.139	205	4.139	4.420.450	9.790.993	6.624.646	149,86%
15	Босилово	1.620	88	1.620	2.422.900	4.136.484	3.631.045	149,86%
16	Брвеница	2.278	97	2.278	2.440.670	5.613.525	3.657.676	149,86%
17	Бутел	5.145	660	5.145	9.712.530	12.049.205	12.626.289	130,00%
18	Центар	4.214	6.063	4.214	14.122.360	9.959.349	18.359.068	130,00%
19	Центар Жупа	889	63	1.067	1.758.960	2.894.692	2.636.041	149,86%
20	Дебар	2.855	131	2.855	4.734.330	6.908.742	6.908.742	145,93%
21	Дебарца	372	13	595	925.900	1.836.071	1.387.587	149,86%
22	Делчево	1.642	41	1.970	4.107.070	4.923.042	5.339.191	130,00%
23	Демир Хисар	754	20	1.206	2.329.350	3.208.058	3.208.058	137,72%
24	Демир Капија	434	15	694	1.128.620	2.058.750	1.691.391	149,86%
25	Дојран	364	27	510	906.400	1.643.921	1.358.364	149,86%
26	Долнени	2.158	33	3.021	2.952.910	7.281.819	4.425.338	149,86%
27	Другово	282	8	451	703.580	1.512.828	1.054.410	149,86%
28	Гази Баба	7.934	656	7.934	14.310.180	18.309.794	18.603.234	130,00%
29	Гевгелија	2.103	48	2.524	4.423.830	6.164.834	6.164.834	139,36%
30	Гостивар	10.175	158	10.175	17.218.970	23.340.264	23.340.264	135,55%
31	Градско	396	16	634	632.560	1.922.269	947.977	149,86%
32	Илинден	1.912	164	1.912	3.368.140	4.791.949	4.791.949	142,27%
33	Јегуновце	1.238	61	1.486	2.498.550	3.834.791	3.744.417	149,86%
34	Карбици	576	17	922	1.479.420	2.568.756	2.217.112	149,86%
35	Карпош	6.450	1.699	6.450	19.299.580	14.978.595	25.089.454	130,00%
36	Кавадарци	4.464	39	6.250	9.850.970	14.528.748	14.528.748	147,49%
37	Кичево	3.271	613	3.271	5.617.630	7.842.556	7.842.556	139,61%
38	Кисела вода	5.433	1.677	5.433	13.899.300	12.695.691	18.069.090	130,00%
39	Кочани	3.977	106	3.977	6.621.560	9.427.345	9.427.345	142,37%
40	Конче	365	15	584	706.050	1.810.930	1.058.112	149,86%
41	Кратово	953	28	1.334	2.340.200	3.494.937	3.494.937	149,34%

	Општина	Ученици	Густина на населеност (жители на км2)	Пондерирани ученици (Пуо)	НДо 2006	износ на НД 2007 без прагови	Износ на НДо 2007 со прагови	%
42	Крива Паланка	2.116	43	2.539	4.048.590	6.199.852	6.067.363	149,86%
43	Кривогаштани	667	69	800	1.325.910	2.296.693	1.987.057	149,86%
44	Крушево	952	51	1.142	1.665.280	3.064.395	2.495.649	149,86%
45	Куманово	13.600	207	13.600	22.035.970	31.028.510	31.028.510	140,81%
46	Липково	4.900	101	4.900	5.386.610	11.499.243	8.072.568	149,86%
47	Лозово	274	17	438	723.910	1.484.096	1.084.878	149,86%
48	Македонска Каменица	859	43	1.031	1.911.100	2.813.882	2.813.882	147,24%
49	Македонски Брод	605	8	968	1.721.050	2.672.912	2.579.228	149,86%
50	Маврово и Ростуше	1.014	13	1.622	2.813.500	4.141.872	4.141.872	147,21%
51	Могила	621	26	869	1.223.900	2.451.580	1.834.181	149,86%
52	Неготино	2.196	40	2.635	4.208.020	6.415.348	6.306.291	149,86%
53	Новаци	308	5	493	871.490	1.606.210	1.306.046	149,86%
54	Ново Село	1.238	49	1.486	2.742.370	3.834.791	3.834.791	139,83%
55	Охрид	6.092	142	6.092	10.672.680	14.174.977	14.174.977	132,82%
56	Осломеј	1.077	86	1.077	1.908.340	2.917.589	2.859.907	149,86%
57	Пехчево	524	27	734	1.542.670	2.146.744	2.146.744	139,16%
58	Петровец	1.109	41	1.331	2.183.740	3.487.305	3.272.632	149,86%
59	Пласница	894	83	894	1.169.430	2.506.801	1.752.550	149,86%
60	Прилеп	8.049	64	9.659	14.027.770	22.181.528	21.022.523	149,86%
61	Пробиштип	1.475	50	1.770	4.143.170	4.473.196	5.386.121	130,00%
62	Радовиш	3.422	57	4.106	6.209.160	9.717.814	9.305.271	149,86%
63	Ранковце	464	17	742	1.067.810	2.166.498	1.600.259	149,86%
64	Ресен	1.565	31	2.191	4.014.150	5.418.233	5.418.233	134,98%
65	Росман	434	31	608	1.373.370	1.863.906	1.863.906	135,72%
66	Сарај	5.748	155	5.748	8.201.430	13.402.785	12.290.959	149,86%
67	Сопиште	700	25	980	1.455.930	2.699.849	2.181.909	149,86%
68	Старо Нагоричане	392	11	627	1.065.810	1.907.903	1.597.261	149,86%
69	Струга	8.206	130	8.206	13.906.330	18.920.364	18.920.364	136,06%
70	Струмица	6.636	170	6.636	10.138.910	15.396.117	15.194.537	149,86%
71	Студеничани	3.254	63	3.905	4.212.050	9.265.274	6.312.330	149,86%
72	Свети Николе	1.716	38	2.402	3.328.260	5.892.772	4.987.851	149,86%
73	Теарце	2.601	165	2.601	4.790.140	6.338.578	6.338.578	132,33%
74	Тетово	12.420	331	12.420	17.916.010	28.379.713	26.849.579	149,86%
75	Валандово	1.206	36	1.688	2.888.590	4.290.025	4.290.025	148,52%
76	Василево	1.356	53	1.627	1.578.240	4.152.646	2.365.207	149,86%
77	Велес	5.760	129	5.760	12.774.640	13.429.722	16.607.032	130,00%
78	Вевчани	221	107	221	340.190	996.088	509.821	149,86%
79	Виница	2.005	46	2.406	4.296.620	5.900.853	5.900.853	137,34%
80	Врапчиште	3.906	160	3.906	5.485.630	9.267.968	8.220.963	149,86%
81	Зајас	1.235	72	1.235	2.479.920	3.272.258	3.272.258	131,95%
82	Зелениково	499	23	798	1.687.350	2.292.203	2.292.203	135,85%
83	Зрновци	300	58	360	426.890	1.308.108	639.755	149,86%
	Вкупно	235.769		254.595	440.000.000	613.000.000	613.000.000	139,32%

Преглед бр. 2 Основно образование (превоз на ученици)

	Општина	Број на ученици кои користат превоз (Упо)	Поени за превоз (По)	Стандард за превоз (Сп)	Наменска дотација за превоз (НДПо) 2007
1	Штип	238	831,50	2.051,53	1.705.844
2	Шуто Оризари	0	0,00	2.051,53	0
3	Горче Петров	141	542,00	2.051,53	1.111.927
4	Чашка	142	1.382,50	2.051,53	2.836.235
5	Чаир	465	3.251,50	2.051,53	6.670.538
6	Чешиново-Облешево	193	702,60	2.051,53	1.441.403
7	Чучер - Сандево	127	347,00	2.051,53	711.880
8	Желино	200	860,00	2.051,53	1.764.313
9	Аеродром	1	6,00	2.051,53	12.309
10	Арачиново	119	628,00	2.051,53	1.288.359
11	Берово	105	607,00	2.051,53	1.245.277
12	Битола	581	4.113,90	2.051,53	8.439.775
13	Богданци	58	316,00	2.051,53	648.282
14	Боговиње	30	102,50	2.051,53	210.281
15	Босилово	250	664,50	2.051,53	1.363.239
16	Брвеница	518	1.735,40	2.051,53	3.560.219
17	Бутел	330	921,00	2.051,53	1.889.456
18	Центар	53	578,00	2.051,53	1.185.782
19	Центар Жупа	145	1.025,00	2.051,53	2.102.815
20	Дебар	69	274,50	2.051,53	563.144
21	Дебарца	151	959,00	2.051,53	1.967.414
22	Делчево	273	958,60	2.051,53	1.966.593
23	Демир Хисар	345	1.410,52	2.051,53	2.893.719
24	Демир Капија	79	543,50	2.051,53	1.115.005
25	Дојран	132	1.302,00	2.051,53	2.671.087
26	Долнени	582	4.634,10	2.051,53	9.506.979
27	Другово	155	729,00	2.051,53	1.495.563
28	Гази Баба	644	1.906,00	2.051,53	3.910.210
29	Гевгелија	188	997,50	2.051,53	2.046.398
30	Гостивар	2.062	9.427,00	2.051,53	19.339.740
31	Градско	95	793,00	2.051,53	1.626.861
32	Илинден	505	2.358,00	2.051,53	4.837.499
33	Јегуновце	310	1.492,50	2.051,53	3.061.903
34	Карбинци	227	1.914,50	2.051,53	3.927.647
35	Карпош	344	1.453,50	2.051,53	2.981.894
36	Кавадарци	149	695,00	2.051,53	1.425.811
37	Кичево	810	1.963,50	2.051,53	4.028.172
38	Кисела вода	416	1.573,40	2.051,53	3.227.872
39	Кочани	168	981,00	2.051,53	2.012.547
40	Конче	73	963,00	2.051,53	1.975.620
41	Кратово	140	790,00	2.051,53	1.620.706
42	Крива Паланка	187	589,20	2.051,53	1.208.759
43	Кривогаштани	212	703,50	2.051,53	1.443.249
44	Крушево	100	588,50	2.051,53	1.207.323

	Општина	Број на ученици кои користат превоз (Упо)	Посни за превоз (По)	Стандард за превоз (Сп)	Наменска дотација за превоз (НДПо) 2007
45	Куманово	1.152	5.766,00	2.051,53	11.829.102
46	Липково	562	1.620,10	2.051,53	3.323.678
47	Лозово	115	559,60	2.051,53	1.148.034
48	Македонска Каменица	249	1.765,00	2.051,53	3.620.944
49	Македонски Брод	101	652,70	2.051,53	1.339.031
50	Маврово и Ростуше	78	477,80	2.051,53	980.219
51	Могила	141	792,40	2.051,53	1.625.630
52	Неготино	305	2.322,00	2.051,53	4.763.645
53	Новаци	80	637,00	2.051,53	1.306.822
54	Ново Село	408	2.563,00	2.051,53	5.258.062
55	Охрид	343	1.555,00	2.051,53	3.190.124
56	Осломеј	261	707,00	2.051,53	1.450.429
57	Пехчево	67	649,50	2.051,53	1.332.466
58	Петровец	226	1.211,00	2.051,53	2.484.399
59	Пласница	62	186,00	2.051,53	381.584
60	Прилеп	234	994,40	2.051,53	2.040.038
61	Пробиштип	173	751,00	2.051,53	1.540.696
62	Радовиш	403	2.874,00	2.051,53	5.896.087
63	Ранковце	233	906,00	2.051,53	1.858.683
64	Ресен	338	3.045,40	2.051,53	6.247.719
65	Росоман	76	1.155,00	2.051,53	2.369.513
66	Сарај	403	1.126,50	2.051,53	2.311.045
67	Сопиште	153	496,00	2.051,53	1.017.557
68	Старо Нагоричане	263	1.466,10	2.051,53	3.007.743
69	Струга	591	2.777,00	2.051,53	5.697.089
70	Струмица	535	4.166,50	2.051,53	8.547.685
71	Студеничани	61	173,50	2.051,53	355.940
72	Свети Николе	154	794,42	2.051,53	1.629.774
73	Теарце	101	517,00	2.051,53	1.060.639
74	Тетово	129	748,50	2.051,53	1.535.568
75	Валандово	267	2.105,00	2.051,53	4.318.463
76	Василево	395	2.401,00	2.051,53	4.925.715
77	Велес	429	1.824,00	2.051,53	3.741.984
78	Вевчани	0	0,00	2.051,53	0
79	Виница	310	1.816,00	2.051,53	3.725.572
80	Врапчиште	31	155,00	2.051,53	317.987
81	Зајас	234	807,40	2.051,53	1.656.402
82	Зелениково	142	471,00	2.051,53	966.269
83	Зрновци	83	462,10	2.051,53	948.010
	Вкупно	22.000	112.112	2.051,53	230.000.000

405.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 12 став 4 и член 23 став 3 и 4 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.02.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИ-
СКА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ

Член 1

Се основа Технолошко индустриска развојна зона Скопје.

Член 2

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Владата на Република Македонија.

Член 3

Називот на Технолошко индустриската развојна зона е: Технолошко индустриска развојна зона Скопје.
Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ Скопје.

Член 4

Технолошко индустриска развојна зона Скопје, се основа на земјиште, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 139 33 74 м², која претставува:

КО Бунарцик КП 592	површина	9970 м ²
КО Бунарцик КП 602/3	површина	152610 м ²
КО Бунарцик КП 602/5	површина	1004540 м ²
КО Бунарцик дел од КП 716	површина	1053 м ²

заведени во Имотен Лист број 1 за КО Бунарцик, и

КО Миладиновци дел од КП 25/17 површина 145080 м²
КО Миладиновци дел од КП 25/18 површина 80121 м²
заведени во Имотен Лист број 1 за КО Миладиновци, и нумеричките податоци, издадени од Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар – Скопје.

Член 5

Технолошко индустриска развојна зона Скопје се основа за вршење на дејностите согласно член 35 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 6

Технолошко индустриска развојна зона Скопје, се основа на определено време од 99 години.

Член 7

Работите во врска со основањето, управувањето и развојот на зоната ги врши Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони.

Член 8

Заради вршење на работите во врска со управувањето и развојот на зоната, согласно Законот за технолошки индустриски развојни зони, земјиштето опишано во член 4 од оваа одлука се дава на управување на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони може да го дава под закуп, согласно Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 9

Работите што ги вршела Дирекцијата за слободни економски зони согласно Одлуката за давање согласност за основање на слободна економска зона Скопје број 19-5862/1 од 24.12.2006 година, продолжува да ги врши Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, согласно утврдените надлежности во Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1202/1
27 февруари 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

406.

Врз основа член 91 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.02.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТВОРАЊЕ НА
КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ
ВО БИТОЛА

Член 1

Република Србија отвора Конзулат во Република Македонија, со седиште во Битола.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1109/1
27 февруари 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

407.

Врз основа член 4, став 1, член 56, 57, 58, 59 и 61 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.02.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖ-
БА НА ДВИЖНИ СТВАРИ - МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Во Одлуката за продажба на движни ствари - моторни возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/05), во членот 1:

- во точката 2, бројот „2800,00“, се заменува со бројот „840,00“
- во точката 7, бројот „2440,00“, се заменува со бројот „730,00“
- во точката 8, бројот „2440,00“, се заменува со бројот „730,00“
- во точката 10, бројот „1350,00“, се заменува со бројот „400,00“
- во точката 13, бројот „3270,00“, се заменува со бројот „980,00“
- во точката 23, бројот „920,00“, се заменува со бројот „460,00“
- во точката 24, бројот „390,00“, се заменува со бројот „200,00“

- Шериф Шерифи,
- Лидија Јовановска,
- Горан Спасовски,
- Виолета Ваневска.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, на досегашните членови на Управниот одбор им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1136/1
20 февруари 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

413.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК, ПЕЛИСТЕР – БИТОЛА- ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

1. За член на Управниот одбор на Јавната установа – Национален парк, Пелистер – Битола – претставник на Општината Битола се именува
- Слободан Бончановски, дипл. економист-раководител на Одделението за администрирање на приходи во Општината Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1139/1
20 февруари 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

414.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАД- ЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛ- НО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА УПРА- ВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ

1. Марјан Милошевски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје, поради заминување на друга должност.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје се именува Благоја Деспотовски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1140/1
20 февруари 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

415.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006) и член 2 од Одлуката за образување Комисија за информатичка технологија бр. 17-6808/1 од 30 декември 2002 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ- ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

1. Од должноста претседател и членови на Комисијата за информатичка технологија, поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат:

- а) претседателот
м-р Јани Макрадули
- б) членовите:
- Софче Јовановска,
- Цветанка Кузмановска,
- Филип Ивановски,
- м-р Арбана Кадриу.

2. За претседател и членови на Комисијата за информатичка технологија се именуваат:

- а) за претседател:
- Мирослав Јовановиќ,
- б) за членови:
- Елена Влаху Ѓорѓиевска,
- Деан Настовски,
- Горан Марковски,
- Александар Угриновски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1141/1
20 февруари 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

416.

Врз основ на член 28 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 48/00, 39/03, 96/04 и 120/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.02.2007 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНОВИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА

Со оваа програма се уредува изградбата и одржувањето на станбени згради и станови во сопственост на Република Македонија за 2007 година.

ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Проектирани цели на Програмата

Глобална цел на програмата:

Интензивирање на стопанската активност на глобално ниво со проектирани инвестициони активности на полето на градежништвото за период 2007-2009 година, изградба на социјални станови со големина од 35 до 45 м² кои ќе се издаваат на лица со ниски примања и контролирано намалување и одржување на цената на становите наменети за млади брачни двојки и релаксирање на условите на продажба со цел поголема достапност на станбените потреби на граѓаните на Република Македонија.

Посебни цели на програмата

- Довршување на почнатите програми за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија во 2007-2008 год.

- Изградба на станови за млади брачни двојки

- Довршување на реализација на проектите кои Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија (во понатамошен текст Јавно претпријатие) ги реализира во име на Република Македонија - Проектот Ф/П 1340 - изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања.

- Изградба на станови со големина од 35 до 45 м² кои ќе се издаваат на лица со ниски примања.

- Реализација на обврските на Јавното претпријатие, согласно законски прописи: - обезбедување станбени единици, обврска на Јавното претпријатие која произлегува од важечките законски прописи (станови за службени потреби, станови кои се доделуваат согласно Законот за денационализација и согласно Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства)

- Организирање изградба на станбен и деловен простор чиј инвеститор е Република Македонија, согласно Законот за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94)

- Изградба, адаптација и реконструкција на објекти согласно донесени Одлуки на Владата на Република Македонија

- Изградба на северна трибина на Градски Стадион Скопје

- Реализација на програми на Владата на Република Македонија со цел обезбедување на станови за посебна категорија на граѓани.

Во оваа програма се дадени физички и финансиски показатели на објектите со станбен и деловен простор.

За организирање и реализација на истата се задолжува Јавното претпријатие.

Локациите се обезбедени на земјиште во сопственост на Република Македонија.

Сите станови наменети за продажба на млади брачни двојки ќе се продаваат со дефинирање на начинот на продажба, одреден од страна на Управниот одбор на Јавното претпријатие, на предлог од Директорот на Јавното претпријатие, на еден од следните услови:

- 100% плаќање во готово, и

- Плаќање на кредит според условите определени на Управен одбор.

Кредитирањето ќе се реализира во соработка и извори на средства на деловните банки, како и странски (меѓународни) финансиски институции или конзорциуми и прилагоди на нивната деловна политика за станбено кредитирање.

Изградбата на станбен и деловен простор во текот на 2007 година

I. ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

I.1. Довршување на комерцијални станови во градба од претходни годишни програми

Јавното претпријатие на територија на Републиката во претходните години има започнато вкупно 8 објекти со 395 стана со вкупна површина од 23.864,64 м², деловен простор со површина од 1.614,27 м², гаражи со површина од 773,17 м² и 322 подруми со површина од 2.297,01 м².

Завршување и предавање во употреба на објектите се предвидува во 2007 година, освен објектите во Битола и Штип кои ќе се завршат во 2008 година. Досегашниот физички напредок на овие објекти изнесува просечно 37,55%, во 2007 година ќе се реализираат 40,08%, а останатите 22,37% ќе се реализираат во 2008 година.

Поголемиот дел од становите во овие објекти се веќе продадени. Во објектот во Битола едната ламела (Ламела 2) ќе биде наменета за продажба на станови на млади брачни двојки, со вкупно 55 стана со просечна површина од 47,21 м² (од 31,72 м² до 63,71 м²) (27 едноособни и 28 двособни станови) со просечна продажна цена од 495 Евра/м² плус ДДВ, а становите во објектот во Штип со вкупно 48 стана со просечна површина од 68,81 м² (од 33,86 м² до 76,82 м²) (2 гарсоњери, 22 двособни и 24 трособни станови) ќе се продаваат по околу 450 Евра/ м² плус ДДВ со услови на плаќање пропишани од Управниот одбор на Јавното претпријатие.

Довршувањето на становите во градба од претходните годишни програми се дадени во прилог бр. 1, односно финансиските показатели се дадени во прилог бр. 8, кои се составен дел на оваа програма.

I.2 Станови за млади брачни двојки (со спроведени тендери и склучени договори за градба)

Со оваа програма се предвидува продолжување на активностите, односно изградба на станови наменети за млади брачни двојки (во објекти со спроведени тендери и склучени договори за градба) на 6 објекти со 321 стан со вкупна површина од 19.866,93 м², деловен простор со површина од 3.882,02 м², гаражи со површина од 5.135,04 м² и 151 подрум со површина од 855,59 м². Просечната површина на становите изнесува 61,89 м² и тоа 75 трособни станови со површина од 70,21 м² до 85,07 м², 42 двоиполсобни станови со површина од 61,21 м² до 72,00 м², 179 двособни станови со површина од 49,40 м² до 61,43 м², 14 едноиполсобни станови со површина од 45,35 м² до 50,08 м² и 11 едноособни станови со површина од 29,77 м² до 38,17 м².

Сите објекти се лоцирани во Скопје и за сите има спроведено тендери за градба и склучено договори за градба, освен за објектот Блок 01.14 Јужен дел, за кој е спроведен само првиот дел од ограничен повик за јавна набавка.

За сите објекти во договорите за градба, согласно условите од јавната набавка, во начинот на плаќање постои одреден процент на компензација со станбен и деловен простор во предметните објекти, па така да од вкупно 321 стан околу 73 стана ќе бидат предмет на компензација, а останатите 248 ќе се продаваат на млади брачни двојки, со просечна продажна цена од околу 550 Евра/ м² плус ДДВ и услови на плаќање пропишани од страна на Управниот одбор на Јавното претпријатие. Деловниот простор ќе биде продаден по пазарни услови на заинтересирани правни и физички лица, а подземното паркирање (73 паркинги места) во објектот Блок 01.14 Јужен дел ќе биде наменето за јавно паркирање со одредена сума на наплата.

Завршувањето на овие објекти се очекува во текот на 2008 година, Досегашниот физички напредок на овие објекти изнесува просечно 13,04%, во 2007 година ќе се реализираат 24,35%, а останатите 62,61% ќе се реализираат во 2008 година.

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 2, односно финансиските показатели се дадени во прилог бр. 8 кои се составни делови на оваа програма.

I.3. Довршување на Проект Ф/П 1340 на Советот на Европа - Фонд за социјален развој за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања

Се предвидува довршување на 4 објекти, со 182 стана со површина од 10.831,41 м² и 182 подруми со површина од 1.388,72 м², кои ќе бидат завршени во 2007 година.

Проектот Ф/П 1340 на Советот на Европа - Фонд за социјален развој за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања, го реализира Министерството за транспорт и врски преку Јавното претпријатие.

Прегледот на објекти што се довршуваат од Проектот Ф/П 1340 на Советот на Европа - Фонд за социјален развој за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања, даден е во прилог бр. 3 кој е составен дел на оваа програма.

Од досегашната реализација на проектот имаме:

Завршени и вселени станови		
град	објект	број на станови
Прилеп	К-5 Ламела Б и В	52
Штип	Б-17 Сењак-3	40
Гевгелија	Блок А Ламела 1 и 2	24
Струмица	Горги Василев бр. 38	30
Скопје	Капело	13
Битола	Довлецик 1 Л1 4 и 5	43
Скопје	К2, К3 и К4 „Босна и Херцеговина“ бб	112
Тетово	Илиденска	11
Делчево	Булевар Македонија	10
Ресен	Црквиште	29
Кичево	Другово	24
Гостивар	Д. Бањина	40
Вкупно завршени и вселени станови:		428

Завршени станови со градба - невселени		
град	објект	број на станови
Крива Паланка	КО Конопница	8
Кочани	Роза Петрова бб	24
Гевгелија	Ламела 3 Блок 1 и 2	40
Дебар	Венец 2	30
Скопје	К1 „Босна и Херцеговина“ бб	32
Кратово	Гоце Делчев бб	40
Штип	Б-22 Сењак 3	41
Тетово	Гостиварска /Штипска	24
Вкупно завршени станови со градба невселени:		239

Станови во градба		
град	објект	број на станови
Делчево	Центар	38
Велес	Тунел 2	144
Вкупно станови во градба:		182
С1 вкупно станови по проектот Ф/П 1340:		849

1.4. Објекти во кои се планира изградба на станови со површина од 35 до 45 м² кои ќе се издаваат на лица со ниски примања

Со оваа програмата, се планира изградба на објекти со станови со површина од 35м² до 45 м² кои ќе се издаваат на лица со ниски примања, предвидени се 20 објекти со 1.000 стана со вкупна површина од 41.024,28 м², деловен простор со површина од 1.918,54 м², гаражи со површина од 648,00 м² и 946 подруми со површина од 5.342,41 м².

Деловниот простор ќе биде издаден под закуп, а од закупнината ќе се одвојуваат средства за тековно одржување по претходно изготвена програма.

Објектите ќе бидат рализирани во период на градба 2007-2009 год.

Просечната цена на чинење за изградба изнесува 474 Евра/ м².

Распределбата на овие станови како и условите за нивно користење ќе бидат одредени со посебна Одлука на Владата на Република Македонија.

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 4, односно финансиските показатели се дадени во прилог бр. 8 кои се составни делови на оваа програма.

1.5. Откуп на готови станови заради спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства

Согласно Одлуката на Влада на Република Македонија за обезбедување на станови за спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/05) со која го задолжува Јавното претпријатие да обезбеди 43 стана во Битола, Тетово и Гостивар, каде Јавното претпријатие нема станбена изградба, за потребите на Комисијата за станбени прашања при Влада на Република Македонија за решавање на станбените прашања согласно Законот за денационализација и Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства, се врши откуп на готови станови и тоа:

I Битола, 2 стана со вкупна површина 110,00 м²
 II Тетово, 5 стана со вкупна површина 250,00 м²
 III Гостивар, 2 стана со вкупна површина 90,00 м²
 или вкупна површина I, II и III 450,00 м²

• Откуп на готови станови за спроведување на:

• Одлука на Влада на Република Македонија за обезбедување на станови на корисниците на срушените станбени објекти на ул. „Ленинградска“ бр. 16-28 во Гостивар. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/06)

• Одлука на Влада на Република Македонија за изменување и дополнување на Одлуката за обезбедување на станови на корисниците на срушените станбени објекти на ул. „Ленинградска“ бр. 16-28 во Гостивар. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/06) со која е задолжено Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, да обезбеди 8 (осум) стана

Јавното претпријатие постапувајќи по Одлуките на Владата на Република Македонија делумно ја реализира. Останува во 2007 год. да се дореализира и тоа:

I Гостивар, 6 стана со вкупна површина 250,00 м²

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 5, односно финансиските показатели се дадени во прилог бр. 8 кои се составни делови на оваа програма.

1.6. Довршување и изградба на објекти по Одлуки на Владата на Република Македонија

Согласно донесените одлуки на Владата на Република Македонија, Јавното претпријатие во текот на 2007 година ќе ги довршува со градба или ќе отпочне со градба на следните објекти:

Ред бр.	Објект	Предмет на работа	реализација
1	2	3	4
1	НИП Нова Македонија	Адаптација (градежно занатски, машински, електрични и водоинсталатерски работи и лифтови)	Довршување
2	Оштетени објекти во 1. село Јелошник (5) 2. село Опае (16) 3. село Танушевици (3) 4. село Грачани (1) 5. село Варвара (1) 6. село Отуње (1) 7. село Виштица (1) 8. село Арачиново (1)	Реконструкција на оштетени објекти	С. Јелошник (5) и Арачиново (1) се завршени, а во останатите села реконструкцијата ќе се реализира во 2007 год.
3	Министерство за образование и наука 3.1. ОУ „Даме Груев“ Скопје	Изградба на нов објект	Довршување
	3.2. ОУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово	Изградба на нов објект	Завршено
	3.3. ОУ „Реџо Рупит Зајази“ с. Зајас Кичево	Изградба на нов објект	Довршување
	3.4. ОУ „Маршал Тито“ с. Моноспитово Струмица	Изградба на нов објект	Завршено
4	Министерство за внатрешни работи Објект ПС за ОЈО при МВР на РМ ул. „Салвадор Аљенде“ во Скопје	Адаптација и надградба на подкровје	Довршување
5	Касарна Боро Менков во Куманово	градежно уредување на објект (станбен павилјон за војници)	Довршување
6	Брана Турија	Санација на преливниот орган	Изградба
7	Станбена населба во село Стење	Изградба на станови наменети за лицата привремено сместени во туристичкото одморалиште Царина во Ресен	Изградба
8	Станбена населба во село Стење	Изградба на инфраструктура	Изградба
9	Отешево и Царина	Рушење на постоечки објекти во Отешево и Царина	Завршено делумно
10	Село Боговиње	Изградба на една куќа	Изградба
11	ОУ „Крсте Мисирков“ во Радовиш	Довршување на градежно занатски работи	Завршено
12	Објекти и фасади (уличен фронт) на ул. „Самоилова“ во Скопје	Адаптација и санација	Изградба
13	Дел од трасата за водоснабдување на град Тетово од река Пена и река Лешница до Студена река	Изградба на дел од трасата за водоснабдување на град Тетово од река Пена и река Лешница до Студена река	Изградба
14	Станбен објект на ул. „Салвадор Аљенде“ бб во Скопје	Градежни и градежно занатски работи	Изградба
15	Градски Стадион Скопје	Рушење на постоечка северна трибина и изградба на нова северна трибина	Изграба

Физичките показатели се дадени во прилог бр. 6, односно финансиските показатели се дадени во прилог бр. 8 кои се составни делови на оваа програма.

* * *

Рекапитулар на предвидената станбена изградба која се очекува да се одвива во текот на 2007 - 2009 година претставуваат: 1.913 стана со вкупна површина од 96.287,26 м², деловен простор со површина од 7.217,83 м², гаражи со површина 6.556,21 м² и 1.601 подрум со површина од 9.883,73 м².

Рекапитуларот на предвидената станбена изградба е даден во прилог бр. 7 кој е составен дел на оваа програма.

II. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СО ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И СРЕДСТВАТА

II.1. Финансиски показатели за довршување на комерцијални станови во градба од претходни програми

Вкупно чинење на објектите со комерцијални станови во градба од поранешните програми изнесува 734.974.302,00 денари. Досегашните вложувања во овие објекти изнесува 276.007.692,00 денари, а потребни средства за нивно целосно завршување изнесуваат 458.966.609,00 денари. Во текот на 2007 година се предвидува да се вложат средства во износ 294.611.496,00 денари, од кои со компензација со станбен и деловен простор во предметните објекти ќе се обезбедат 36.164.980,00 денари, па така потребните средства за 2007 година изнесуваат 258.446.516,00 денари и ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма.

Објектите се во фаза на градба и се очекува нивно квалитетно довршување и давање во употреба во 2007 година, освен еден објект во Битола и еден во Штип, кои ќе завршат со градба во текот на 2008 година.

II.2 Финансиски показатели за станови за млади брачни двојки (со спроведени тендери и склучени договори за градба)

Вкупното чинење на објектите со станови за млади брачни двојки изнесува 918.546.552,00 денари. Досега Јавното претпријатие има вложено средства во висина од 119.785.493,00 денари. За нивно целосно завршување потребни се средства во висина од 798.761.059,00 денари. Бидејќи објектите ќе се градат во период 2007-2008 година, во текот на 2007 година се очекува да се вложат средства во износ од 223.639.498,00 денари, од кои 44.035.387,00 денари ќе се обезбедат со компензација со станбен и деловен простор во предметните објекти, а 179.604.111,00 денари ќе ги финансира Јавното претпријатие, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма.

II.3. Финансиски показатели за реализација на Проектот Ф/П 1340 на Советот на Европа - Фонд за социјален развој за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања

Вкупно чинење на објектите од Проектот Ф/П 1340 изнесува 1.773.310.563,00 денари плус ДДВ

Вкупното чинење само на објектите во градба изнесува 365.386.158,00 денари. Досега се вложени средства во висина од 276.996.252,00 денари, па така да за довршување потребни се 88.389.906,00 денари плус ДДВ, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма.

Освен тоа Јавното претпријатие ги има исплатено и следните финансиски обврски:

-201.700.329,00 денари исплатени за ДДВ во текот на досегашната изградба и приближно 16.000.000,00 денари до завршување на проектот.

- 92.685.046,00 денари платени за интеркаларна камата до сега.

Согласно Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Договорот за заем по „Проект за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/00) 30.000.000 ДЕМ односно околу 15.000.000 ЕУР се финансираат во вид на заем од Банката за развој при Советот на Европа. Досега се добиени три транши од заемот во висина од 13.500.000 ЕУР.

Проектот Ф/П 1340 ќе биде завршен од сопствени извори на средства, обезбедени од оваа програма.

Начинот на плаќање и финансирање на ДДВ ќе биде регулирано со посебен акт на Владата на Република Македонија а во координација со Министерството за финансии од причина што со Договорот за заем склучен помеѓу Република Македонија и Банката за развој при Советот на Европа не е регулирано финансирањето на ДДВ-то за проектот.

II.4. Финансиски показатели за објекти во кои се планира идна изградба на станови со површина 35-45 м², кои ќе се издаваат на лица со ниски примања

Вкупното чинење на објектите за идна изградба на станови со површина 35-45 м², кои ќе се издаваат на лица со ниски примања изнесува 1.399.896.660,00 денари. Досега Јавното претпријатие, во фаза на припрема, има вложено средства во висина од 20.401.724,00 денари. За нивно целосно завршување ќе бидат потребни средства во висина од 1.319.039.272,00 денари. Бидејќи објектите ќе се градат во период 2007-2009 година, во текот на 2007 година се очекува да се вложат средства во износ од 449.358.319,00 денари, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма. Во текот на 2008 година ќе се вложат средства во висина од 773.586.804,00 денари, а во текот на 2009 година 96.094.150,00 денари.

II.5. Финансиски показатели за откуп на готови станови заради спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства

Вкупното чинење на становите кои се откупуваат заради спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства изнесува 13.534.550,00 денари.

Вкупното чинење на становите кои се откупуваат заради дорезализација на Одлука на Влада на Република Македонија за обезбедување на станови на корисниците на срушените станбени објекти на ул. „Ленинградска“ бр. 16-28 во Гостивар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/06) година и Одлука на Влада на Република Македонија за изменување и дополнување на Одлуката за обезбедување на станови на корисниците на срушените станбени објекти на ул. „Ленинградска“ бр. 16-28 во Гостивар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/06) со која е задолжено Јавното претпријатие да обезбеди уште 6 (шест) стана, изнесува 7.687.500,00 денари.

Средствата се обезбедуваат од продажба на бесплатно вселени станови и од размена на станови на територијата на Република Македонија (станови кои ќе ги врати Комисијата за станбени прашања при Влада на Република Македонија) и истите бидат продадени, согласно Одлуката на Влада на Република Македонија за обезбедување на станови за спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/05)

II.6. Финансиски показатели за довршување и изградба на објекти по Одлуки на Владата на Република Македонија

Вкупното чинење за довршување и изградба на објектите по Одлуки на Владата на Република Македонија изнесува 1.399.896.660,00 денари. Досега се вложени средства во висина од 228.901.907,00 денари. За целосно довршување на овие објекти потребни се уште 1.170.994.753,00 денари и истите се обезбедени со Одлуки на Владата на Република Македонија по основ на дивидендата за 2005 година од АД ГТЦ, која е резултат на остварените приходи од продажба на деловниот простор, од остварената продажба на Светски Бизнис Центар Скопје и средства потребни за реконструкција на објектот на НИП Нова Македонија обезбедени со Одлука на Владата на Република Македонија за реконструкција на објектот НИП Нова Македонија со утврдување на износ и извори на средства, бр. 19-4921/1 од 26.12.2005 година, како и буџетски средства во висина од 779.600.000,00 денари за изградба на северна трибина на Градски Стадион Скопје и станбен објект на ул. „Салвадор Аљенде“ бб во Скопје. Во текот на 2007 година од вкупно потребните средства за довршување се предвидува да се реализираат 870.994.753,00 денари, а останатите 300.000.000,00 денари ќе бидат вложени во 2008 година и тоа во изградбата на Северна трибина на Градски Стадион Скопје.

* * *

Рекапитуларот на финансиски средства е даден во прилог бр. 8 кој е составен дел на оваа програма.

III. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН ПРОСТОР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА

За реализација на програмата, во 2007 година вкупно потребни се средства во висина од 1.948.216.020,00 денари. Меѓутоа со оглед на фактот дека за комерцијалната станбена изградба и изградба на станови за млади брачни двојки со компензација со станбен и деловен простор во предметните објекти ќе се обезбедат 80.200.367,00 денари, за реализација на програмата во 2007 година вкупно потребни се средства во висина од 1,868.015.652,00 денари, од кои за довршување и изградба на објектите по Одлуки на Владата на Република Македонија се обезбедени потребните средства во висина од 870.994.753 денари, па така за станбената изградба потребни се средства во висина од 997.020.900,00 денари.

Финансиските средства потребни за станбената изградба ќе се обезбедат од следните извори на финансирање:

III. 1. Приходи од анuitети за 2007 година на продадени станови, деловни простории, гаражи и подруми со одложено плаќање.

Анuitети од продадени станови, деловни простории, гаражи и подруми во износ од 200.000.000,00 денари

Анuitети 200.000.000,00 x 86% 170.000.000,00 денари
Вкупно III.1. 170.000.000,00 денари

III 2. Приходи од закупнина на станбен и деловен простор за 2007 год. за проширување на материјалната основа.

Закупнина за станбен простор
30.000.000,00 денари x 25% 7.500.000,00 денари
Закупнина за деловен простор
210.000.000,00 денари x 16% 33600.000,00 денари
Вкупно III.2..... 41.100.000,00 денари

III. 3. Преостанати транши од Заемот од Банката за развој при Советот на Европа

Согласно Законот за задолжување на Република Македонија кај Банката за развој при Советот на Европа по Договорот за заем по „Проект за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/00) 30.000.000 ДЕМ односно околу 15.000.000 ЕУР се финансираат во вид на заем од Банката за развој при Советот на Европа. Досега се искористени три транши во висина од 13.500.000 ЕУР. Останува да се искористат со наредните транши уште 1.500.000 ЕУР

Заем од Банката за Развој при Советот на Европа
1.500.000 ЕУР x 61,2 91.800.000,00 денари
Вкупно III.3. 91.800.000,00 денари

III. 4. Од аванси дадени на градежна оператива

Вкупните непокриени аванси дадени на градежната оператива во минатите години 40.000.000,00 денари
Вкупно III.4. 40.000.000,00 денари

III. 5. Од продажба на станови, деловен простор гаражи и подруми во објекти во градба

110.000.000,00 денари x 85%..... 93.500.000,00 денари
Вкупно III.5. 93.500.000,00 денари

III. 6. Од продажба на станови, деловен простор, гаражи и подруми од претходни годишни програми (залиха)

46.500.000,00 денари x 85%..... 39.525.000,00 денари
Вкупно III.6. 39.525.000,00 денари

III. 7. Дивиденда од ГТЦ Скопје

126.000.000,00 денари 126.000.000,00 денари
Вкупно III.7. 126.000.000,00 денари

III. 8. Од банкарски кредити во износ од

137.000.000,00 денари
Вкупно III.8. 137.000.000,00 денари

III.9. Приливи од наплатени утужени побарувања

60.000.000,00 денари
Вкупно III.9. 60.000.000,00 денари

III.10. Од продажба на станови кои се со покренати постапки за иселување на бесправно вселени лица со 50% продажба и 30% учество

51.000.000,00 денари
Вкупно III.10. 51.000.000,00 денари

III.11. Од продажба на деловен простор во ГТЦ Скопје во 2007 година

71.500.000,00 денари
Вкупно III.11. 71.500.000,00 денари

Извори на финансирање	(денари)
III.1 Приходи од ануитети	170.000.000,00
III.2 Приходи од закупнина на станбен и деловен простор	41.100.000,00
III.3 Преостанати гранши од Заемот од Банката За развој при Советот на Европа	91.800.000,00
III.4 Непокриени аванси дадени на градежната оператива	40.000.000,00
III.5 Приходи од продажба на станови деловен простор, гаражи и подруми во објекти во градба	93.500.000,00
III.6 Приходи од продажба на непродадени станови деловен простор, гаражи и подруми на залиха	39.525.000,00
III.7. Дивиденда од ГТЦ	126.000.000,00
III.8. Од банкарски кредити	137.000.000,00
III.9. Од наплатени утужени побарувања	60.000.000,00
III.10. Од продажба на станови на бесправно вселени лица	51.000.000,00
III.11. Од продажба на деловен простор во ГТЦ Скопје за 2007 година	71.500.000,00
Вкупно:	921.425.000,00

Потребни средства за реализација на Програмата за изградба за 2007 година	997.020.900,00 денари
Очекувани приходи од извори на финансирање за реализација на Програмата за изградба за 2007	921.425.000,00 денари

Непокриените потребни средства за реализација на програмата, во висина од 75.595.900,00 денари, ќе бидат обезбедени преку добивање на пониски цени при спроведувањето на јавните набавки од претпоставените трошоци, како и преку ослободување од плаќањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште, за изградба на станови наменети за издавање на лица со ниски примања, од страна на некои единици на локална самоуправа во Република Македонија.

IV

ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

IV.I.Оцена за состојбите

Оцената за состојбите во врска со одржувањето на станбените згради и станови опфатени во оваа програма се прикажува преку физичките показатели наведени во прегледите на становите по “квалитет на градбата”, “структура на станови” и “статусот на користењето”.

1. Физички показатели за станбените згради и станови

Состојбата на станбениот фонд кој е предмет на инвестиционо одржување искажан преку физички показатели врз основа на состојба 31.12 2006 година според квалитетот на градба, структурата на станови и статусот на користење се прикажува како што следи:

1.1. Бројот на станови според квалитетот на градба

Вкупниот број на станови во сопственост на Република Македонија искажан врз основа на состојба 31.12 2006 година изнесува 5.085, од кој број распореден според квалитетот на градба се:

- станови изградени од тврда градба изнесува 3.857 стана, монтажна градба изнесува 579 стана, а становите во субстандардна состојба изнесуваат 649 стана.

- бројот на двособни станови е најголем и изнесува 2.099 стана, бројот на еднособни станови изнесува 1.650, бројот на трособни станови изнесува 547, бројот на четирособни станови е 125 стана и бројот на гарсонери е 664 стана.

1.2. Површина на станови

Вкупната површина на становите во сопственост на Република Македонија искажано врз основа на состојба 31.12.2006 година изнесува 247.998,48 м²

Според површината на становите, може да се констатира дека најголем број на станови има во Скопје 2.160 со површина од 102.524,33 м², што претставува 41 % од вкупната површина. Веднаш по Скопје е Битола со 505 стана и површина од 26.289,24 м² што претставува 11 % од вкупната површина.

1.3. Бројот на станови според статусот на користење

Бројот на становите искажан со состојба 31.12.2006 година според статусот на користењето од страна на корисниците на становите со статус на станарско право изнесуваат 2.468 стана.

За разлика од останатиот број на станови за кои не е решен статусот на корисниците, овој број на корисници во пракса не предизвикува посебни проблеми, затоа што е решен нивниот статус во однос на користењето. Меѓутоа, за останатите видови на корисници, статусот на користењето на становите е проблематичен се до неговото конечно решавање.

Рекапитуларниот приказ на корисниците со нерешен статус на користењето е следниот:

-корисници на станови со времени решенија	746
-корисници на станови без никаква документација	610
-корисници на станови диво вселени	323
-корисници на станови со друг вид на користење	938
ВКУПНО:	2.617

Корисници на станови со времени решенија:

Во оваа категорија на корисници на станови со времени решенија во најголем број случаеви се станови ангажирани за реализација “Програмите за уредување на градежно земјиште на Општините”.

Корисници без документација :

Во оваа категорија се застапени оние семејства кои сметувањето не можат да го докажат со валидни документи, како и оние кои со текот на времето документите ги изгубиле или гласат на починати корисници, а наследниците своето право не го оствариле преку соодветна постапка.

Друг вид на корисници:

Во категорија друг вид на корисници спаѓаат становите во сопственост на поранешните Југословенски Републики, како и станови издадени по основ на закуп согласно на Законот за домување, станови на хаусмајстори и слично.

IV.II. Извори на средства

Основен извор за финансирањето на активностите околу инвестиционото одржување на станбените згради и станови претставува закупнината како цена на услугите за користење на становите наменет за одржување.

Висината на средствата од закупнината со кои се реализира оваа програма, се обезбедуваат со посебна Одлука на Управниот одбор на Јавното претпријатие за распределба на средства од закупнина.

Поаѓајќи од ваквите основи, апсолутните износи на финансиските средства кои ќе бидат ангажирани во 2007-та година за одржување на станбените згради и станови на ниво на Република Македонија и по подрачни единици, изнесуваат 5.460.994,63 денари.

Распределбата на планираните средства наменети во одржување на станбените згради и станови по подрачните единици е направена согласно планираниот број на становите и планираната наплатена закупнина за 2007-та година, а согласно Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за распределба на средства од закупнина, што е и основна рамка за вложувањата и интервенциите од страна на подрачните единици.

IV.III. Мерки за обезбедување подобри услови за одржување во постојните станбени згради и станови

Поаѓајќи од досегашното искуство, како и од утврдените обврски на Јавното претпријатие со законските прописи од областа на стопанисувањето со стабениот фонд, во смисла на одржувањето се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија при реализација на оваа програма да ги има во предвид следните мерки заради обезбедување подобри и поефикасни услови за одржување на постојните станбени згради и станови:

1. При изготвување на бараната согласност за Јавна набавка за инвестиционо одржување како оперативное дејствие во одржувањето на станбените згради и станови, треба да се поаѓа од претходно извршена анализа на станбените згради и станови преку изготвување на техничка документација со пример на количините на работа и нивната вредност.

2. Програмата изготвена од страна на Јавното претпријатие во основа треба да кореспондира со паричните средства наменети за одржување на станбените згради и станови утврдени во Планот за јавни набавки.

3. При интервенциите за одржување на колективните згради со мешовита сопственост, од особена важност е досегашно дефинирање на делот на интервенциите кои се на терет на средствата предвидени со оваа програма.

Реалното дефинирање на средствата за делот што се однесува за становите во сопственост на Република Македонија, во секој случај, треба да биде и облигационо регулирано, преку соодветен договор за интервенции во одржувањето на колективните станбени згради со станарите чии станови се во лична сопственост.

Во смисол на горното неопходно е соодветна соработка со кукните совети во станбените објекти со мешана сопственост, се со цел да се постигне рационална, економична и ефикасна реализација на интервенциите во одржувањето на станбениот објект.

4. Заради избегнување на одредени можни штети од негрижата од одржувањето на станбените објекти од било кои субјекти или објективни причини, (куќен совет, поединци, сопственици и др.) се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија да покрене иницијатива за отстранување на причините кои би довеле до можни штети.

При отстранување на причините за можните штети, Јавното претпријатие е должно да ги користи сите овластувања што се дадени со позитивните законски прописи, а особено одредбите на “Законот за домување” како основен нормативен акт од областа на домувањето, и да ги информира и инсистира органите надлежни за оваа област да интервенираат за отстранување на причините кои би довеле до можни катастрофи.

IV.IV. Определување елементи за висина на закупнината и за продажната цена на становите

1. Елементи за утврдување висината на закупнината

Во услови на општествената сопственост на станбениот фонд, основен извор на средства за финансирањето на активностите околу стопанисувањето со станбениот фонд беше станарината.

По својата суштина, станарината претставува цена на услугите за користењето на станот.

Со “Законот за домување”, кои во целост стапи во сила од 18.05.1999 година, станарината како поим, се заменува со поимот, “Закупнина” заради новите односи во користењето на станот.

По својата суштина закупнината како цена на услугата за користење на станот треба во иднина да поприми облигационо однос меѓу корисникот и сопственикот на станот.

Во вакви нови односи меѓу закуподавец и закупец на станот се поставува прашањето за изнаоѓање на елементи за утврдување висината на закупнината.

Од досегашната пракса која сеуште е во сила основни елементи за утврдување висината на закупнината, за користење на станот се:

- Градежната вредност на станот;
- Амортизација на станот во зависност од годините на староста;
- Површината на станот и
- Коефициентот на вредноста на бодот, како основа за утврдување на висината на закупнината.

Во рамките на ваквите основни елементи за утврдување на висината на закупнината, аналитички и синтетички се разработени поедините елементи во структурата на градежната вредност изразени во соодветен број на бодови.

Преку висината на коефициентот на вредноста на бодот во основа се воспоставуваат економските параметри во водењето на политиката за утврдување на висината на закупнината.

Во сегашни услови висината на закупнината на ниво на Јавното претпријатие се движи од 24 до 37 денари по 1м² која во основа зависи од квалитетот на станот и другите параметри кои ја сочинуваат стандардната опременост на станот.

Исклучок во однос на примената на овие елементи претставуваат супстандардните станови за кои висината на закупнината, се утврдува во рамките од 25% - 40% од вредноста на становите со просечни услови на становање.

“Висината на закупнината на станови во сопственост на Република Македонија доделени на лица избрани, именувани и назначени за вршење на јавни функции утврдени со Устав и закон се намалува за 25% од вредноста добиена при пресметувањето на закупнината согласно определените елементи за утврдување на висината на закупнината”

2. Елементи за утврдување вредноста на станот

2.1. Вредноста на станбениот фонд на кои право должност и одговорности во поглед на располагање има Република Македонија што е дадена на стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, се утврдува врз основа на “Уредбата за критериумите и начинот на утврдувањето на продажната цена на становите во општествена сопственост” („Службен весник на Република Македонија“ 68/92) како и незината измена во („Службен весник на Република Македонија“ бр.57/99).

Основни елементи за утврдување вредноста на становите во сопственост на Република Македонија се:

- градежната вредност на станот;
- амортизација на станот во зависност од годината на старост;

-трошоците за уредување на градежното земјиште и
-местоположбата на станот во зависност од оддалеченоста на зградата до централното градско подрачје и во состав на зградата.

Преку аналитичките и синтетичките елементи што се наведени во цитираната “Уредба” и соодветните бодови дадени за секој аналитички и синтетички елемент, се воспоставуваат еднакви стартни основи во утврдувањето во висината на вредноста на станот .

Во образецот за утврдување на градежната вредност на станот изразена во бодови за 1м², покрај основните бодови присутни се и корективни коефициенти изразени во бодови.

Со множење на добиените бодови со површината на станот се изнаоѓа вредноста на станот во бодови, а вредноста на станот за продажба се изнаоѓа преку множењето на овие бодови со утврдениот коефициент од 0,31 ЕУР по 1 бод.

Се оценува дека вака изнајдената вредност, односно со примента на одредбите од “Уредбата за критериумите и начинот на утврдување на продажната цена на становите во општествена сопственост” во целост ги задоволува потребите и претставува основа за изнаоѓање и на цената на становите во сопственост на Република Македонија.

Разликата меѓу продажбата на становите во општествена сопственост и продажбата на становите во сопственост на Република Македонија треба да се манифестира преку вредноста на коефициентот односно вредноста на бодот.

Во зависност од одредени услови во утврдување во стандардот на становањето како и условите на пазарот, вредноста на бодот во основа треба да се движи како што следува.

	ГРУПА	ЦЕНА НА БОДОТ
1	2	3
1	Скопје	0,31 - 0,61 ЕУР БОД
2	Битола , Прилеп, Куманово, Охрид, Струга, Тетово и Гостивар	0,31 - 0,56 ЕУР БОД
3	Останати градови во Републиката	0,31 - 0,51 ЕУР БОД

Висината на вредноста на бодот ќе се утврди по зони по градовите во Република Македонија, согласно Програмата за продажба на становите во сопственост на Република Македонија., освен национализирани станови за кои вредноста на бодот ја утврдува Владата на Република Македонија.

Вредноста на становите по 1м² помножена со цената на бодот ја дава продажната цена на станот по 1м², односно вкупната продажна цена на станот.

Станбениот простор што е предмет на продажба, големината на станбениот простор, динамиката на остварување на продажбата и вредноста на становите се утврдува со Програма за продажба на станови сопственост на Република Македонија која ја донесува Министерството за транспорт и врски на Република Македонија.

2.2. За становите кои се изградени или се градат согласно досегашните програми, елементи за утврдување на градежната цена на становите се:

-Трошоци за доделување на градежно земјиште за користење.

-Трошоци за уредување на градежно земјиште ,
-Трошоци за изградба
-Трошоци на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за реализација на програмите
-Данок на промет на продажба
-Данок на додадена вредност и др.

IV. V.Стратешки цели

Процесот на приватизација во станбената област започна со донесување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост во 1990 год. Во текот на неговата примена извршена е продажба на 44.186 општествени станови, со кои стопанисува Јавното претпријатие (односно неговите претходници) така што на крајот на 2006 год. Претпријатието стопанисува со уште 5.085 стана. Причините за тоа што и покрај бенифициите за продажба, дел од становите останаа непродадени лежат во:

-социјалниот статус на нивните корисници (носители на станарско право)
-користење на станот од лица со нерегулиран статус на носител на станарско право

Со последната измена на Законот за домување од 2005 год. рокот на трансформација на статусот на носител на станарско право во статус на закупец беше продолжен до 31.12.2006 година.

Со оглед на тоа што до денот на усвојувањето на оваа програма рокот за продажба не е продолжен перспективата во поглед на овие државни (поранешни општествени) станови, се гледа во формирање на посебен државен станбен фонд.

Фондот би го сочинувале поранешните општествени станови кои останале непродадени, државните станови за кои не се склучени Договори за закуп, односно становите по престанокот на Договорот за закуп.

Овие станови би биле наменети за посебни социјални групи,а согласно уставната одредба на Република Македонија како социјална држава. Доделувањето би се вршело под посебно пропишни услови и критериуми, а користењето на становите би било на определено време.

Во оваа насока ќе треба да се предложат и соодветни измени во законската регулатива од областа на домувањето.

V

Оваа програма ќе ја реализира Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, согласно Законот за стопанисување со станбен и деловен простор („Службен весник на Република Македонија“бр.2/94) и претставува основа за отпочнување на постапка за добивање на одобрение за градење, согласно прописите за градење на објекти.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-586/1
20 февруари 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
м-р **Никола Груевски**, с.р.

ПРИЛОГ бр. 1

I ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

I.1 Довршување накоммерцијални станови во градба од претходни програми												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи	подруми		Локација		
				број	површина (м2)	површина (м2)	површина (м2)	број	површина (м2)	КП	површина (м2)	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Скопје	Лихида Б-9 Г.Петров	П+5+Пк	1	49	2.625,39	131,58	447,48			475/77	1.008	Г.Петров
Битола	Довленик 2 Ламела 1	П+4+Пк	1	20	1.104,64	173,60		20	123,25	5876 дел	7106	Битола
	Довленик 2 Ламела 2 и 3	П+5+Пк П+6+Пк	1	149	8.218,06			149	888,52	5876 дел	7106	Битола
Прилеп	Борис Кидрич бб	П+6+Пк	1	56	3.729,64	635,88		56	517,40	13900/2	1332	Прилеп
Куманово	Илинденска II фаза	П+3+Пк	1	24	1.791,23	458,61	325,69			17872	50	Куманово
										17873	265	
										17874/2	63	
										17590/2	72	
									26270/3	432		
Штип	Б-23 Сењак-3	П+4+Пк	1	48	3.303,00			48	384,82	918/4	2.476	Штип 1
Кавадарци	Б-1 Блажо Алексов бб Кавад.	П+4+Пк	1	19	1.280,00	214,60		19	206,00	11500/4	1109	Кавадарци
Велес	Ленинова/Енгелсова	П+5	1	30	1.812,68			30	177,02	1518	430	Велес
										1543 дел	5	
Вкупно I.1.			8	395	23.864,64	1.614,27	773,17	322	2.297,01			

ПРИЛОГ бр. 2

I.2 Станови за млади брачни парови (за спроведени тендери и склучени договори)												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи	подруми		Локација		
				број	површина (м2)	површина (м2)	површина (м2)	број	површина (м2)	КП	површина (м2)	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Скопје	Блок 01.14 Јужен дел	П+М+2+Пк	1	78	5.226,10	2.706,93	4.300,20			13574/3	2.120	Центар 1
	1.4 Б1 Б-1 РЦ Аеродром (М 4.4)	П+5+П	1	56	3.406,68			56	360,62	14025/33	1.547	Скопје
	1.12 Б1 Б-1 РЦ Аеродр. (М 4.12)	П+5+П	1	56	3.406,68			56	360,62	14025/35 14025/36	1.459 868	Скопје
	Б-13 прва фаза УЕ 18	П+6+Пк	1	42	2.447,15	312,59	735,28			735 739/1	3.261 26.094	Кисела Вода 2
	Блок 3.8 објект 20	П+4+Пк	1	50	3.076,84	411,60	99,56			11047/3 13817/2	1.590 20	Центар 1
	Б-8 УЕ 18 втора фаза	П+6	1	39	2.303,48	253,90		39	134,35	735 739/1 739/2 739/23	3.261 26.094 386 350	Кисела Вода 2
Вкупно I.2.			6	321	19.866,93	3.685,02	5.135,04	151	855,59			

ПРИЛОГ бр. 3

I.3. Довршување на објекти од Проект F/P I340 на Советот на Европа Фонд за социјален развој за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи	подруми		Локација		
				број	површина (м2)	површина (м2)	површина (м2)	број	површина (м2)	КП	површина (м2)	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Делчево	Б-1 СЗ Центар	П+4+Пк П+2+Пк	1	38	2.127,42			38	323,72	6599/3	835	Делчево
Велес	Б1-1 Тунел 2	П+5	1	48	2.901,33			48	355,00	17612/4	10.110	Велес
	Б1-2 Тунел 2	П+5	1	48	2.901,33			48	355,00			
	Б1-3 Тунел 2	П+5	1	48	2.901,33			48	355,00			
Вкупно I.3.			4	182	10.831,41	0	0	182	1.388,72			

ПРИЛОГ бр. 4

Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор (м ²)	гаражи	подруми		Локација		
				број	површина (м ²)			број	површина (м ²)	КП	површина (м ²)	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Скопје	Ѓ.Петров Јурија 3,1	П+4+П	1	51	2.027,00	80,65	270,00	51	133,60	608/8 608/2 760/3 2455/3	220 340 607 290	Оризари Крушопек
	Босна и Херцеговина Б-9,3 О4	П+5+П	1	110	4.796,86	244,12	0	84	11968/3 11969/6 11963/4	1.886 2.792 763	Скопје	
												Радишани КП 700/5
Битола	БЛР 1 Ц1	П+2+Пк, П+3+Пк	1	68	2.700,00	0,00	0	68	360,00	269/2, 270/4, 281/3, 282/2	3.500,00	Битола
	БЛР 1 Ц2	П+2+Пк, П+3+Пк	1	68	2.700,00	0,00	0	68	360,00	270/3, 281/4	1.702,00	Битола
Охрид	Расадник Блок 3	С+П+4+Пк	1	90	3.681,16			72	444,78	6606,6608	3.083	Охрид
Гевгелија	Блок А Ламела 2 Сава Михајлов 66 Гевгелија	П+2+Пк	1	16	736,00			16	164,00	дел од 1337	800	Гевгелија
	Блок Б Ламела 2 Сава Михајлов 66 Гевгелија	П+2+Пк	1	16	736,00			16	164,00	дел од 1337	800	Гевгелија
Прилеп	Варош 1	П+5+Пк	1	36	1.440,00			36	214,00	1164/23 1157/3 1175/22	871 297 530	Варош
	Варош2	П+5+Пк	1	36	1.440,00			36	214,00			
Кичево	Календерца 2 прв објект	П+4+Пк	1	45	1.811,60	381,42		45	381,00			КО Кичево
М.Каменца	Првомајска бб Зг1	П+4	1	30	1.125,00			30	225,00	4232/3	300	Македонс. Каменца
Кочани	Драчевик Б 2.1. XIII бригада Котани	П+3+Пк	1	32	1.242,00	310,00		32	310,00	15631	7152	Кочани

К.Паланка	М. Тито бб П1	П+4+Пк	1	26	1.902,50	2.500,00		26		215,00	3649/1 3649/2 3650/1 3650/2	2700 624 1453 587	Крива Паланка
Штип	Б-10 Сењак 2 Штип	П+4	1	90	3.600,00			90		360,00	918/1	2.800	Штип
Кавадарци	Б2 Блажо Алексов бб Кавад.	П+4+Пг	1	42	1.546,00	0,00	0,00	42		206,00	11500/3	1536	Кавадарци
Струмица	Ѓорѓи Василев бр. 42	П+5	1	45	1.821,81			35		235,82	7369;7370; 7367	1755	Струмица
Гостивар	Токарлар 2	П+4+Пк	1	60	2.524,07	361,70		60		229,04	3892/1 3893/2	965 900	Гостивар
Дебар	Параспур Ламел 3 Дебар	П+4	1	24	927,28	210,00	108,00	24		126,67	966/5/6	1.034	Дебар
	Вкупно 1.4.		20	1000	41.024,28	1.918,54	648,00	946		5.342,41			

ПРИЛОГ бр. 5

Подрачна единица	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор површина (м2)	гаражи површина (м2)	подруми		Локација		
				број	површина (м2)			број	површина (м2)	КП	површина (м2)	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Битола	Битола			2	110,00						откуп	
Тетово	Тетово			5	250,00						откуп	
Гостивар	Гостивар			2	90,00						откуп	
	Гостивар по Одлука на Влада			6	250,00						откуп	
	Вкупно 1.5.			15	700,00							

1.5. Откуп на готови станови за спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на РМ и членовите на нивните семејства и откуп на станови по Одлука на Влада на РМ

ПРИЛОГ бр. 6

1.6. Довршување и изградба на објекти по Одлуки на Владата на Република Македонија		
објект	врста на работа	рализација
2	3	4
НИП Нова Македонија	Адаптација (градежно занатски, машински, електрични и водоинсталатерски работи и лифтови)	довршување
Оштетени објекти во 1. село Јелошник (5) 2. село Опае (16) 3. село Танушевци (3) 4. село Грачани (1) 5. село Варвара (1) 6. село Отуње (1) 7. село Виштица (1) 8. село Арачиново (1)	Реконструкција на оштетени објекти	Село Јелошник(5) и Арачиново (1) се завршени, а во останатите села реконструкцијата ќе се изведе во 2007 год.
Министерство за образование и наука 3.1. ОУ „Даме Груев“ Скопје	Изградба на нов објект	довршување
3.2. ОУ „Дедо Иљо Малешевски “ Берово	Изградба на нов објект	завршено
3.3. „ОУ Редо Рушит Зајази“ с. Зајас Кичево	Изградба на нов објект	довршување
3.4. ОУ Маршал Тито“ с. Моноспитово Струмица	Изградба на нов објект	завршено
Министерство за внатрешни работи Објект ПС за ОЛО при МВР на РМ ул. Салвадор Аљенде во Скопје	Адаптација и надградба на подкровје	довршување
Касарна Боро Менков во Куманово	градежно уредување на објект (станбен павилјон за војници)	довршување
Брана ТУРИЈА	Санација на преливниот орган	изградба
Станбена населба во село Стење	Изградба на станови наменети за лицата привремено сместени во туристичко одморалиште Царина	изградба
Станбена населба во село Стење	Изградба на инфраструктура	изградба
Отешево и Царина	Рушење на постоечки објекти во Отешево и Царина	завршено делумно
село Боговиње	Изградба на една куќа	изграба
ОУ Крете Мисирков во Радовиш	Довршување на градежно занатски работи	завршено
Објекти и фасади (уличен фронт) на ул. Самоилова во Скопје	Адаптација и санација	изградба
Дел од трасата за водоснабдување на град Тетово од река Пена и река Лешница до Студена река	Изградба на дел од трасата за водоснабдување на град Тетово од река Пена и река Лешница до Студена река	изградба
Станбен објект на ул. Салвадор Аљенде бб во Скопје	Градежни и градежно занатски работи	изградба
Градски Стадион Скопје	Рушење на постоечка северна трибина и изградба на нова северна трибина	изградба

ПРИЛОГ бр. 7

РЕКАПИТУЛАР НА ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Група на објекти	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи	подруми	
		број	површина (м2)	површина (м2)	површина (м2)	број	површина (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.1. Довршување на комерцијални станови во градба од предходни Програми	8	395	23.864,64	1.614,27	773,17	322	2.297,01
I.2 Станови за млади брачни парови (за спроведени тендери и склучени договори)	6	321	19.866,93	3.685,02	5.135,04	151	855,59
I.3. Довршување на објекти од Проектот Ф/П 1340 на Советот на Европа Фонд за социјален развој за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања	4	182	10.831,41	0,00	0,00	182	1.388,72
I.4. Објекти во кои се планира изградба на станови со површина 35 до 45 м2 кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи	20	1000	41.024,28	1.918,54	648,00	946	5.342,41
I.5. Откуп на станови за спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на РМ и членовите на нивните семејства		15	700,00				
ВКУПНО	38	1.913	96.287,26	7.217,83	6.556,21	1.601	9.883,73

ПРИЛОГ бр. 8

РЕКАПИТУЛАР НА ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

ГРУПА НА ОБЈЕКТИ	Земјиште Експроприација (ден)	Геомоделни работи (ден)	Проектирање урбанистички, идвен главен проект (ден)	Ревизија (ден)	Надомест за уредување на градежно земјиште (комуналии) (ден)	Вредност на градежни и градежно занаетчиски работи и инсталации (ден)	Надворешни приклучоци, партерно приклучување, паркинзи (ЕУР)	трафостаница (ЕУР)	Дополнителни, непрофитни работи (ЕУР)	Вкупно чинење на објектите (ден)	Досегашни вложувања (исплатени) вкупно (ден)	Потребни средства за вкупно довршување (ден)	Извршени средства само за 2007 год. (ден)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.1. Довршување на комерцијални станови во градба од предходни Програми	24.471.051	994.550	7.669.677	372.272	50.379.657	595.432.965	21.564.867	10.088.252	23.956.962	734.974.302	276.007.692	458.966.608	294.611.496
I.2.1 Станови за млади брачни парови (за спроведени тендери и склучени договори)	101.345.657	657.896	10.170.901	229.578	116.450.963	632.935.336	16.145.395	13.471.374	27.139.452	918.546.552	119.785.493	796.761.056	223.639.498
I.3. Довршување на објекти од Проектот Ф/П 1340 на Советот на Европа Фонд за социјален развој за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања										365.386.158	276.996.252	86.389.906	88.389.906
I.4 Објекти во кои се планира изградба на станови со површина 35 до 45 м2 кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи	11.652.031	2.455.321	19.627.526	1.348.335	119.484.881	1.069.691.613	52.600.964	36.528.925	26.051.396	1.339.440.996	20.401.724	1.319.039.272	449.358.318
I.5 Откуп на станови за спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на РМ и членовите на нивните семејства					откуп					21.222.050	0	21.222.050	21.222.050
I.6 Довршување и изградба за објекти по Одлука на Владата на Република Македонија										1.399.896.660	228.901.907	1.170.994.753	870.994.753
СЕ ВКУПНО	137.468.739	4.107.767	37.468.104	1.950.185	286.315.501	2.298.059.914	90.311.227	60.088.550	77.147.814	4.779.466.718	922.093.069	3.857.373.649	1.948.216.020

Од точка II.1 компензација со стапен и деловен простор во предметните објекти	36.164.980
Од точка II.2 компензација со стапен и деловен простор во предметните објекти	44.035.387
Останува потребни средства за реализација за 2007 год.	1.868.015.653

417.

Врз основа член 16, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.02.2007 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2007 ГОДИНА**

1. Средствата за исплата на Програмата за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2007 година се обезбедени во раздел 12101 програма 3 потпрограма 30, ставка 425, подставка 425640 изработка на просторни и урбанистички планови утврдена во Буџетот на Република Македонија за 2007 година во износ од 10.500.000 денари.

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за:

2.1. Просторен план на Охридско-Преспански регион (Нацрт-план) 3.042.000

2.2. Просторен план на Охридско-Преспански регион (Ревизија-Стручна расправа) Нацрт-план 2.000.000

2.3. Просторен план на регионот на сливот на река-та Треска. Изработка на заштитно конзерваторски основи 100.000

2.4. Просторен план на регионот на сливот на река-та Треска (подготовка за спроведување) 100.000

2.5. Годишен извештај за спроведување на Просторниот план (за состојбите во просторот) 3.000.000

2.6. Изработка на Проценка и (двегодишна) Програма за спроведување на Просторниот план на Република Македонија 2.000.000

2.7. Правилник - Методологија за изработка на просторни планови 258.000

ВКУПНО 10.500.000

3. Обезбедување на соодветни геодетски и други подлоги за изработка на плановите, согласно оваа програма, е обврска на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје.

4. За начинот и динамиката на спроведување на оваа програма ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање, кое во рамките на предвидените средства може да врши соодветни поместувања на планираните износи.

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1030/1 27 февруари 2007 година Скопје
Претседател на Владата на Република Македонија, м-р **Никола Груевски**, с.р.

418.

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.02.2007 година, донесе

**ДЕЛОВНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА
РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07 и 15/07), во членот 126-а, се додава нов став 2, кој гласи:

„Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на имотно-правните работи и градежно земјиште до 31.08.2007 година ќе работи во состав: претседател и негов заменик и осум членови и нивни заменици.“

Член 2

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1251/1 27 февруари 2007 година Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија, м-р **Никола Груевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
419.**

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државна управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/2000), министерот за транспорт и врски донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ**

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за бројот и составот на членовите на екипаж на воздухоплов („Службен лист на СФРЈ“ бр. 57/78, 7/83 и „Службен весник на РМ“ бр. 26/98).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-885/3 28 февруари 2007 година Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

420.

Врз основа член 89-г став 2 од Законот за социјална заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка („Сл. весник на РМ“ бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА
ЗАШТИТА**

1. Барањето на Здружението на граѓани – “СОЈУЗ НА ТЕЛЕСНО ИНВАЛИДИЗИРАНИТЕ ЛИЦА НА МАКЕДОНИЈА” со скратено име “СТИЛМ” од Скопје, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружението на граѓани - “СОЈУЗ НА ТЕЛЕСНО ИНВАЛИДИЗИРАНИТЕ ЛИЦА НА МАКЕДОНИЈА” со скратено име “СТИЛИМ”, со седиште во Скопје, на ул. ”11 Октомври” бр. 42-а се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - “СОЈУЗ НА ТЕЛЕСНО ИНВАЛИДИЗИРАНИТЕ ЛИЦА НА МАКЕДОНИЈА” со скратено име “СТИЛИМ”, со седиште во Скопје, на ул. ”11 Октомври” бр. 42-а, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.10-738/4
13 февруари 2007 година
Скопје

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

421.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 од 23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 05.03.2007 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ) до 25,568
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) до 25,375
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) до 25,574
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР) до 26,647

б) Дизел гориво ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ) до 26,293
- Д-Е III до 26,946

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ) до 26,505

г) Мазут ден/кг
- М-1 (М) до 14,863
- М-2 до 14,839

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ) до 63,50
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) до 60,00

- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) до 60,50
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР) до 61,50

б) Дизел гориво ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ) до 50,00
- Д-Е III до 50,50

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ) до 39,50

г) Мазут ден/кг
- М-1 (М) до 18,187
- М-2 до 18,159

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	63,00	62,50	62,00
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	59,50	59,00	58,50
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	60,00	59,50	59,00
БМБ - 98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	61,00	60,50	60,00
Д - ДИЗЕЛ	49,50	49,00	48,50
Д-Е III	50,00	49,50	49,00
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	39,00	38,50	38,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ) 0,150
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) 0,080
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) 0,080
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР) 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ) 0,030
- Д-Е III 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ) 0,040

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,050
- М-2	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	24,396
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	21,692
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	21,917
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	21,692

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	12,350
- Д-Е III	12,121

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3,230

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,100
- М-2	0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ- 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д - ДИЗЕЛ	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-Е III	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 06.03.2007 година.

Бр. 02-346/1
5 март 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

36.

Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05 и 70/06) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04, 88/05 и 101/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.02.2007 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО "МАКПЕТРОЛ" А.Д. СКОПЈЕ

Член 1

Во "Макпетрол" А.Д. Скопје, како работни места на кои стажот на осигурување се смета за зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

Ред. број	Работно место	Степен на зголемување
1.	Манипулант-општ работник (228)	12/15
2.	Пожарникар-стражар (218)	12/14
3.	Манипулант-бравар-електричар 166	12/15
Полнилница бутан-пропан		
4.	Бравар манипулант (124)	12/14
5.	Полнител-контролор на боци (182)	12/14
Бензиски станици-продавници		
6.	Продавач на бенз.станција 1, 2, 3 и 4 категорија (186)	12/13
Одделение за инвестиционо и тековно машинско одржување		
7.	Бравар 1-група (70)	12/15
8.	Бравар 2-група (105)	12/15
9.	Бравар 3-група (161)	12/15
10.	Бравар - фарбар 1-група (106)	12/15
11.	Бравар - фарбар 2-група (162)	12/15
12.	Приучен бравар (225)	12/15

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1396/1
27 февруари 2007 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ангел Максимов, с.р.

37.

Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05 и 70/06) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04, 88/05 и 102/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седница одржана на 27.02.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО АД ЕСМ ХЕЦ-ЗРНОВЦИ, ПОДРУЖНИЦА "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" КОЧАНИ****Член 1**

Во АД ЕСМ ХЕЦ - Зрновци, Подружница "Електродистрибуција" Кочани, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат следните работни места:

Ред.бр.	Работно место	Степен на зголемување
1.	Машинист	12/13
2.	Вклопничар	12/14

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1394/1
27 февруари 2007 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ангел Максимов, с.р.

38.

Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05 и 70/06) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04, 88/05 и 101/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седница одржана на 27.02.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО "БАЛЕКС" ДОО ШТИП****Член 1**

Во "БАЛЕКС" ДОО Штип, како работно место на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдува следното работно место:

Ред.бр.	Работно место	Степен на зголемување
1.	Професионален возач на камион (тешки моторни возила со носивост од 7 и повеќе тони)	12/14

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1393/1
27 февруари 2007 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ангел Максимов, с.р.

39.

Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05 и 70/06) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04, 88/05 и 101/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.02.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО „КАРГО АНДОНОВ ТАСКО И ДР.“ ЈТД РАДОВИШ****Член 1**

Во „Карго Андонов Таско и др.“ ЈТД Радовиш, како работно место на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдува следното работно место:

Ред. број	Работно место	Степен на зголемување
1.	Професионален возач на камион (тешко моторно возило со носивост од 7 и повеќе тони)	12/14

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-1395/1
27 февруари 2007 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ангел Максимов, с.р.

40.

Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување (“Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05 и 70/06) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (“Сл. весник на Република Македонија“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04, 88/05 и 101/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.02.2007 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО “МИМАС ТРАНС“ РАДОВИШ

Член 1

Во “Мимас транс“ Радовиш, како работно место на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се утврдува следното работно место:

Ред. број	Работно место	Степен на зголемување
1.	Професионален возач на камион (теретно моторно возило со носивост од 7 и повеќе тони)	12/14

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник од подрачната единица на Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-1397/1
27 февруари 2007 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ангел Максимов, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

41.

Врз основа на член 9 и член 56 од Законот за здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 11/2002, 50/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 09.02.2007 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 55/2004, 30/2006 и 137/2006), во член 20 став 2 се бришат зборовите: „По исклучок од став 1 на овој член“, и „за непотполнување на одјавата“.

Во истиот став после зборот: „лице“ се додаваат зборовите: „и доказ од лична исправа“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-1486/11
9 февруари 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Албон Цемали, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СО ГОЛЕМО НАМАЛЕНИЕ ДО 40% ИЗДАНИЈАТА

Р.бр	Издание	Цена денари	Р.бр	Издание	Цена денари
1	Закон за пензиското и инвалидското осигурување <i>Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилози), 2006</i>	700,00	б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност)	210,00
2	Изборен законик, 2006	300,00	в)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита)	245,00
3	Закон за стечај <i>Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006</i>	600,00	г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата)	245,00
4	Збирка на прописи од областа на судството (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00	д)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004	840,00
5	Закон за трговските друштва со вовед, 2004	400,00	11	Збирка на прописи (редакциска) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина), 2005	210,00
6	Закон за општата управна постапка (со коментар) <i>Проф. д-р С. Гелевски, 2005</i>	400,00	12	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	80,00
7	Кривичен законик <i>Проф. д-р Методија Каневчев (со кратки упатства, објаснувања и регистар на поимите), 2005</i>	600,00	13	Закон за извршната постапка <i>Д-р С. Георгиевски, 2002</i>	140,00
8	Закон за работните односи (редакциска збирка), 2005	400,00	14	Закон за јавните набавки (со подзаконските акти), 2004	80,00
9	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2005	180,00	15	Закон за спречување на корупцијата со Закони за ратификација на конвенции <i>Д-р Ј. Проевски (со објаснувања), 2002</i>	80,00
10	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		16	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и образци) <i>Д-р С. Георгиевски, 2000</i>	160,00
а)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00	17	Збирка на прописи од областа на државјанството <i>Д-р Ф. Стоев, М-р М. Лазарова – Трајковска, 1998</i>	120,00
			18	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови), 2004	360,00
			19	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година	600,00
			20	Регистар на прописи на РМ	3.700,00

П О Р А Ч К А Б Р. 26

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2007 година. (М.П.)




www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007026